



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 606-3-291-2

Среда, 10 јули 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 28

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,75 динари — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дина. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта: Фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671

351.

Врз основа на членот 186 став 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Соборот на народите на Сојузната скупштина, на седницата од 2 јули 1968 година, донесе

ДЕЛОВНИК

НА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Соборот на народите на Сојузната скупштина (во понатамошниот текст: Соборот) се организира и работи според одредбите од овој деловник и од Деловникот на Сојузната скупштина.

Член 2

Начинот на работа на Соборот, формирањето, задачите и начинот на работа на работните тела на Соборот, како и правата и должностите на претседателот и потпретседателот на Соборот се утврдуваат со овој деловник.

Со овој деловник поблиску се утврдуваат делокругот на Соборот и правата и должностите на членовите на Соборот и поблиску се уредуваат односите на Соборот со Сојузниот собор и формите на соработка на Соборот со собранијата на републиките и автономните покраини и со општествено-политичките, работните и други самоуправни организации, утврдени односно уредени со Уставот и со Деловникот на Сојузната скупштина.

Член 3

Соборот рамноправно со Сојузниот собор врши определени работи од надлежноста на Сојузната скупштина, во рамките на делокругот утврден со Уставот и со Деловникот на Сојузната скупштина.

Во согласност со Уставот и со Деловникот на Сојузната скупштина Соборот разгледува прашања од својот делокруг од становиште на рамноправноста на републиките, народите и народностите и од гледиште на правата на републиките утврдени со Уставот.

Определени работи од својот делокруг Соборот врши самостојно.

Член 4

За вршење определени работи од својот делокруг Соборот формира свои работни тела, кои работат според одредбите од овој деловник, а може да формира и заеднички работни тела со другите собори на Сојузната скупштина.

Член 5

Соборот и неговите работни тела соработуваат со другите собори на Сојузната скупштина и работните тела на Скупштината и нејзините собори.

Соборот во својата работа остварува посебни форми на соработка со Сојузниот собор.

Член 6

Соборот и неговите работни тела соработуваат со републичките собранија и нивните тела во раз-

гледување прашања од заеднички интерес за федерацијата и републиките.

Соборот поведува односно прифаќа иницијатива и организира соработка на Сојузната скупштина со републичките собранија по прашања утврдени во членот 92 од Деловникот на Сојузната скупштина.

Соборот соработува и со покраинските собранија и нивните тела по прашања од посебен интерес за покраината.

Член 7

Во вршењето на работите од својот делокруг Соборот и неговите работни тела можат да остваруваат разни форми на соработка со општествено-политичките, работните и други самоуправни организации и здруженија на граѓани.

Член 8

Работата на Соборот е јавна. Остварување на јавноста во работата на Соборот и неговите работни тела се врши на начинот утврден со Деловникот на Сојузната скупштина.

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОБОРОТ

Член 9

Во вршењето на функцијата на пратеник членот на Соборот има, покрај правата и должностите утврдени со Уставот, со закон и со Деловникот на Сојузната скупштина, и определени права и должности што се утврдени со овој деловник.

Членот на Соборот е самостоен во изнесувањето на мислења и предлози, заземањето на ставови и определувањето за прашања што се разгледуваат и за кои се одлучува во Соборот.

Член 10

Пратениците како членови на републичката делегација имаат право и должност, по барање од собранието во кое се избрани, да ги излагаат пред Соборот неговите ставови, предлози и мислења по прашања од делокругот на Соборот, како и право да поведуваат претресување на определени прашања од делокругот на Соборот.

Член 11

Пратениците како членови на републичката делегација должни се врз основа на заклучокот на Соборот да го запознаат собранието во кое се избрани, во согласност со неговиот деловник, со ставовите на Соборот за прашањата што се разгледуваат на седницата на Соборот.

Член 12

Верификација на мандатот и давање свечена изјава од членовите на Соборот, утврдување престанок на мандатот на членовите на Соборот, како и работите во врска со имунитетот на членовите на Соборот, се вршат во Сојузниот собор по постапката пропишана со деловникот на тој собор.

Кога од претседателот на Сојузниот собор ќе прими извештај за извршената верификација и давањето свечена изјава од членовите на Соборот, односно за престанок на мандатот на член на Соборот, или за прашања во врска со имунитетот на членовите на Соборот, претседателот на Соборот за

тоа го известува Соборот на првата наредна седница.

III. ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ

1. Рамноправен делокруг на Соборот со Сојузниот собор

Член 13

Соборот рамноправно со Сојузниот собор одлучува за промена на Уставот.

По повод предлогот за промена на Уставот, Соборот рамноправно со Сојузниот собор претходно одлучува дали ќе се пристапи кон решавање за промената на Уставот.

Член 14

Соборот рамноправно со Сојузниот собор:

1) претресува прашања од областа на надворешната политика, народната одбрана и државната безбедност;

2) донесува закони и други акти од областа на меѓународните политички односи, народната одбрана и државната безбедност и дава автентични толкувања на законите и другите акти од тие области;

3) ратификува меѓународни договори од областа на меѓународните политички односи, народната одбрана и државната безбедност;

4) ги избира односно ги именува и разрешува од должност сојузните функционери и членовите на органите на управувањето на организациите за кои е тоа определено со Уставот, со сојузен закон или со друг акт на Сојузната скупштина;

5) ги остварува рамноправно со Сојузниот собор правата на Сојузната скупштина во поглед одговорноста на политичко-извршните органи и сојузните функционери пред Сојузната скупштина;

6) одлучува за надоместоците на сојузните пратеници и на функционерите што ги избира и именува Сојузната скупштина;

7) врши и други работи од надлежноста на Сојузната скупштина што не се во рамноправен делокруг на Сојузниот собор и на некој друг собор на Сојузната скупштина.

2. Посебен делокруг

Член 15

Соборот разгледува секое прашања од интерес за рамноправноста на републиките, народите и народностите, како и прашање што се однесува на правата на републиките утврдени со Уставот, ако тоа го бараат пет негови членови или претседателот на Сојузната скупштина (уставен амандман I точка 2 став 1).

Соборот задолжително се состанува заради разгледување од становиште на рамноправноста на републиките, народите и народностите и заштитата на правата на републиките утврдени со Уставот: предлог-општествен план на Југославија, предлог за донесување закон за установување извори и видови на приходи на општествено-политичките заедници, предлози за донесување основен или општ закон, како и нацрти и предлози на тие закони (уставен амандман I точка 2 став 2).

3. Самостоен делокруг

Член 16

Соборот, во рамките на својот делокруг, самостојно ги претресува прашањата во врска со остварувањето на политиката утврдена од страна на Сојузната скупштина и со извршувањето на законите и на други акти што ги донесува тој рамноправно со Сојузниот собор, и може да ја утврдува состојбата и да поведува иницијатива за решавање на тие прашања.

Член 17

Соборот избира претседател и потпретседател на Соборот, формира работни тела на Соборот и избира претседатели и членови на тие тела, како и членови на работните тела заеднички со други собори на Сојузната скупштина.

Член 18

Соборот донесува програма за својата работа. Основа за изработка на програмата за работа на Соборот се задачите што произлегуваат од општествените планови и основите и насоките на политиката што ја утврдила Сојузната скупштина.

Соборот ја усогласува програмата на својата работа со програмата за работа на Сојузниот собор.

Во подготвувањето на програмата за работа Соборот ги зема предвид предлозите од членовите на Соборот и од собранијата на републиките и автономните покраини, како и програмите за работа на соборите на работните заедници на Скупштината, на Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации. При тоа Соборот ги зема предвид и предлозите од општествено-политичките, работните и други самоуправни организации.

Програмата за работа на Соборот се објавува во Дневникот на Сојузната скупштина, а може да се објави и на друг начин што ќе го определи Соборот.

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОБОРОТ

1. Претседател и потпретседател на Соборот

Член 19

Претседателот на Соборот организира, подготвува и свикнува седници на Соборот и им претседава, и се грижи за усогласување работата на Соборот со работата на Сојузниот собор и други собори на Сојузната скупштина, како и за соработка на Соборот со собранијата на републиките и автономните покраини и со општествено-политичките, работните и други самоуправни организации.

Претседателот на Соборот се грижи за применување на одредбите од овој деловник и од Деловникот на Сојузната скупштина, за извршување на заклучоците на Соборот и остварување на програмата за работа на Соборот, за спроведување начелото на јавност во работата на Соборот и на неговите работни тела, како и за обезбедување услови за остварување на правата и извршување на должностите на членовите на Соборот.

Член 20

Претседателот на Соборот има право да им предлага на работните тела на Соборот разгледување на одделни прашања од делокругот на Соборот.

Член 21

Претседателот на Соборот ги потпишува, заедно со претседателот на Сојузната скупштина и претседателот на Сојузниот собор, актите што Соборот ги донесол рамноправно со Сојузниот собор, освен законите.

Претседателот на Соборот ги потпишува актите што ги донесол Соборот самостојно.

Член 22

Потпретседателот на Соборот ги врши работите што ќе му ги довери претседателот на Соборот или Соборот.

Во случај на спреченост или отсутност, претседателот на Соборот го заменува потпретседателот на Соборот.

2. Работни тела на Соборот

Член 23

За подготвување одделни прашања што ќе се претресуваат на седница на Соборот, за разгледување на предлозите за донесување закони, нацртите односно предлозите на закони и други акти, за вршење анкети, како и за проучување други прашања од својот делокруг, Соборот формира одбори, комисии, групи и други работни тела.

Член 24

Соборот формира работно тело со одлука или со заклучок.

При формирањето на работното тело се определуваат задачите и составот на тоа тело.

Член 25

Претседателот и членовите на работното тело Соборот ги избира од редот на членовите на Соборот.

За членови на одделни работни тела Соборот може да именува и стручни, научни и јавни работници, со нивна согласност.

Соборот може пред извршување на задачата заради која е формирано работното тело да го разреши од должност претседателот и одделен или сите членови на работното тело и да избере односно да именува нови членови.

За изборот односно за разрешувањето од должноста претседателот на Соборот писмено го известува секој член на работното тело поединечно.

Член 26

Работното тело на Соборот го утврдува планот на својата работа во согласност со програмата за работа на Соборот односно со задачата што му е доверена.

Со планот за работа работното тело го определува начинот и роковите за извршување на одделни работи.

Член 27

Во остварување на својата задача работното тело на Соборот може да одржува заеднички седници со работните тела на Сојузниот собор и други собори и со работните тела на Сојузната скупштина, да врши размена на мислења и на друг начин да соработува со тие тела.

Работното тело на Соборот соработува и со телата на републичките и покраинските собранија, како и со други заинтересирани органи и организации и научни, стручни и други институции.

Работното тело може врз основа на заклучоци на Соборот да ангажира одделни сојузни органи на управата и стручни служби во подготвувањето на предлози на закони и други акти од делокругот на Соборот, во изработката на одделни материјали и вршењето на анализите.

Работното тело може, во границите на обезбедените средства, непосредно да ангажира одделни научни и стручни институции за подготвување на актите, материјалите и анализите од ставот 3 на овој член и на друг начин да соработува со тие институции.

Член 28

Работното тело на Соборот работи во седница. Седницата на работното тело ја свикнува неговиот претседател.

Претседателот на работното тело должен е да свика седница врз основа на заклучок на работното тело или по барање на претседателот на Соборот.

Ако претседателот на работното тело не свика седница кога е должен тоа да го стори, седницата ќе ја свика претседателот на Соборот.

Член 29

На седницата на работното тело на Соборот претседава претседателот на тоа тело.

Во случај на отсутност или спреченост, претседателот на работното тело го заменува членот на работното тело што ќе го определи тоа тело.

Член 30

Претседателот на работното тело на Соборот ја организира работата на тоа тело, се грижи за спроведување на неговите заклучоци, ја усогласува работата на тоа тело со работата на другите работни тела на Сојузната скупштина и нејзините собори, и врши други работи што ќе му ги стави во задача работното тело.

Член 31

На седница на работното тело на Соборот можат да присуствуваат и да изнесуваат свое мислење и членови на Соборот што не се членови на тоа тело.

Членовите на другите собори на Сојузната скупштина имаат право да присуствуваат на седница на работното тело, а со согласност на тоа тело можат да изнесуваат свое мислење.

Член 32

Работното тело на Соборот може да работи ако на седницата присуствуваат повеќе од една половина членови на тоа тело.

Работното тело не мора да заземе став за секое прашање што се разгледува на седницата.

Работното тело не донесува одлуки.

Член 33

Работното тело на Соборот му поднесува на Соборот извештај за прашањето што го разгледувало.

Овој извештај ги содржи ставовите на работното тело и образложението на заземените ставови, како и други предлози и мислења изнесени по прашањето што е разгледувано.

Работното тело определува свој известител.

Известителот на работното тело, врз основа на заклучоците на работното тело или по барање на Соборот поблиску го запознава Соборот со ставовите и мислењата заземен на седницата на работното тело.

Член 34

Работното тело на Соборот престанува со работа кога ќе ја изврши задачата заради која е формирано, и во други случаи — кога Соборот ќе одлучи така.

3. Секретар и стручна служба на Соборот

Член 35

Соборот има секретар.

Секретарот на Соборот му помага на претседателот на Соборот во подготвувањето на седниците и во работата во текот на седниците на Соборот; организира стручни работи за потребите на Соборот и неговите работни тела и ги раководи тие работи; обезбедува стручна и документирана обработка на прашањата и материјалите потребни за работата на Соборот и неговите работни тела, и врши други работи што ќе му ги довери Соборот или претседателот на Соборот.

Секретарот на Соборот го именува и го разрешува од должноста Соборот.

Член 36

Соборот има стручна служба за вршење стручни работи за потребите на Соборот и неговите работни тела.

Стручната служба на Соборот ја раководи секретарот на Соборот.

V. СОРАБОТКА НА СОВОРОТ СО РЕПУБЛИЧКИТЕ И ПОКРАИНСКИТЕ СОБРАНИЈА И СО РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ

Член 37

Соборот по своја иницијатива или по иницијатива од републичкото собрание организира соработка на Сојузната скупштина со републичките собранија по прашањата од заеднички интерес за федерацијата и републиките што се однесуваат на:

- рамноправноста на републиките, народите или народностите;
- правата на републиките утврдени со Уставот;
- развојот на општествено-политичкиот систем;
- развојот на недоволно развиените републики и краишта;
- надворешната политика;
- народната одбрана и државната безбедност.

Соборот може да дава иницијатива и во заедница со републичките собранија да организира соработка и по прашања од надлежноста на републиките што се од нивни заеднички интерес,

Член 38

Предлог за поведување иницијатива за соработка по прашањата од членот 37 на овој деловник може да даде член на Соборот, републичка делегација, работно тело на Соборот или републичко собрание.

Соборот заема став за предлогот за поведување иницијатива за соработка и донесува заклучок за организирањето и формите на таа соработка.

Член 39

Соборот остварува соработка со републичките собранија преку: размена на мислења со тие собранија; собирање нивни предлози, мислења и ставови по прашањата од својот делокруг; формирање заеднички комисији и групи за проучување прашања; размена на материјали, како и со користење на други форми на меѓусебно известување и соработка.

Член 40

Во врска со разгледување и претресување на предлог за донесување закон, на нацрт или предлог на закон или друг акт, Соборот или претседателот на Соборот може, покрај консултацијата предвидена во членот 264 на Деловникот на Сојузната скупштина, непосредно да побара од републичките собранија мислење за потребата од донесување определен закон или друг акт, за основните начела и поставките врз кои треба да се заснова тој закон или друг акт, како и за обемот на регулирањето на определено прашање или материја со сојузен закон.

Член 41

При разгледувањето на прашањата од својот делокруг за кои претходно добил мислења од републичките собранија и при одлучувањето за тие прашања, Соборот е должен да ги земе предвид и тие мислења.

Ако за некое прашање што го разгледува Соборот, некое републичко собрание претходно зазело определен став и за тоа го известило Соборот, тој е должен да заземе свој став и за тоа да го известат тоа собрание.

Член 42

Соборот развива соработка со покраинските собранија во разгледување на прашања од посебен интерес за покраината, согласно со одредбите на чл. 38 до 41 од овој деловник.

Член 43

Соборот и работните тела на Соборот воспоставуваат разновидни форми на соработка со општествено-политичките, работните и други самоуправни организации и здруженија на граѓани.

Во остварувањето на таа соработка Соборот може: да повикува на свои седници претставници на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и на други општествено-политички организации како и на работните и други самоуправни организации и здруженија на граѓани, заради учествување во претресувањето и изнесувањето на нивните мислења и предлози; да бара од овие организации и здруженија да дадат свои мислења и предлози по определени прашања од делокругот на Соборот; да воспоставува заемна размена на мислења преку своите членови и работните тела; да развива други видови заемна соработка.

VI. ДЕЛОВЕН РЕД ЗА СЕДНИЦИТЕ НА СОБОРОТ

1. Начин на работа на Соборот

Член 44

Соборот ги разгледува и ги претресува прашањата од својот делокруг на седница.

Соборот и Сојузниот собор можат да одлучат на заедничка седница да претресуваат определено прашање за кое одлучуваат рамноправно.

Член 45

Соборот донесува одлуки на седница.

За прашање за кое Соборот одлучува рамноправно со Сојузниот собор членовите на Соборот

гласаат на седница на Соборот, а за тоа прашање не гласаат како членови на Сојузниот собор на седницата на тој собор.

Кога Соборот и Сојузниот собор ќе одлучат на заедничка седница да претресуваат определено прашање за кое одлучуваат рамноправно, членовите на Соборот гласаат одвоено.

За прашање кое Соборот претходно го разгледувал од становиште на рамноправноста на републиките, народите и народностите и заштитата на правата на републиките утврдени со Уставот, и за кое зазел став на својата седница, членовите на Соборот гласаат и како членови на Сојузниот собор — на седницата на тој собор.

2. Подготвување на седниците

Член 46

Седниците на Соборот ги подготвува претседателот на Соборот.

Заради организирање и подготвување седница на Соборот претседателот може да ги повикува претседателите на работните тела на Соборот и одделни членови на Соборот на договор и советување во врска со прашањата што треба да се внесат во предлог-дневниот ред за наредната седница на Соборот.

Член 47

Во подготвување на седницата на Соборот претседателот упатува до соодветното работно тело на Соборот одделно прашање што има намера да го внесе во предлог-дневниот ред за наредната седница, со тоа да го разгледа и за него тоа тело да му поднесе на Соборот свое мислење и предлози.

Претседателот на Соборот може, кога ќе најде за потребно, да внесе определено прашање во предлог-дневниот ред на седницата на Соборот без претходно разгледување во соодветното работно тело на Соборот и може да му предложи на Соборот тоа прашање да се претресува непосредно на седницата на Соборот.

Член 48

Ако за разгледување на некое прашање од својот делокруг Соборот нема соодветно работно тело, или ако претседателот на Соборот тоа го смета за потребно, тој може пред да го внесе тоа прашање во предлог-дневниот ред за наредната седница на Соборот да побара мислење од надлежниот одбор или друго работно тело на Сојузниот собор односно собор на работните заедници или работните тела на Сојузната скупштина.

3. Свикување на седниците

Член 49

Претседателот на Соборот свикува седница на Соборот врз основа на заклучок на Соборот или по сопствена иницијатива.

Претседателот на Соборот должен е да свика седница на Соборот:

1) кога му е доставен предлог-општествен план на Југославија, предлог-закон за установување извори и видови на приходи на општествено-политичките заедници, предлог за донесување основен или општ закон, или нацрт или предлог на таков закон;

2) кога тоа го бараат пет членови на Соборот или претседателот на Сојузната скупштина, а се работи за прашање од интерес за рамноправноста на републиките, народите и народностите или за прашање што се однесува на правата на републиките утврдени со Уставот;

3) на предлог од претседателот на Скупштината или на предлог од Сојузниот извршен совет;

4) кога ќе прими предлог за промена на Уставот;

5) кога тоа ќе го заклучи Соборот.

Ако претседателот не свика седница на Соборот кога е должен тоа да го стори, седница на Соборот ќе свикаат дваесет членови на Соборот или претседателот на Скупштината.

Член 50

Поканата за седница на Соборот мора да биде упатена до членовите на Соборот најдоцна на осум дена пред денот определен за одржување на седницата.

Кон писмената покана за седницата претседателот на Соборот им доставува на членовите на Соборот предлог на дневниот ред и соодветен материјал, како и записник од претходната седница, ако порано не им биле доставени.

По исклучок, во итни случаи, претседателот може да свика седница на Соборот и во рок пократок од осум дена, а дневниот ред за ваква седница може да го предложи на самата седница.

4. Подготвување на дневниот ред**Член 51**

Дневниот ред на седницата на Соборот го предлага претседателот на Соборот.

Право на поднесување предлог за внесување одделни прашања во дневниот ред на седницата на Соборот имаат: член на Соборот, републичка делегација, работно тело на Соборот, претседателот на Сојузната скупштина, соборите и работните тела на Скупштината и Сојузниот извршен совет.

При составувањето на предлог-дневниот ред претседателот на Соборот ќе ја земе предвид и иницијативата што доаѓа од собранијата на републиките и автономните покраини, од органите на општествено-политичките, работните и други самоуправни организации и здруженија на граѓани.

Член 52

Предлозите и иницијативите за внесување одделни прашања во дневниот ред на седницата на Соборот се поднесуваат до претседателот на Соборот.

5. Претседавање и учество на седниците**Член 53**

На седницата на Соборот претседава претседателот на Соборот.

Во случај на спреченост или отсутност, претседателот на Соборот го заменува потпретседателот на Соборот.

Ако е отсутен и потпретседателот, на седницата се избира еден од членовите на Соборот што ќе претседава на седницата. Во тој случај седницата ја отвора членот на Соборот најстар по години и ја претседава до изборот на членот на Соборот што ќе претседава понатаму на таа седница.

Најстариот член на Соборот претседава на седницата и кога претседателот и потпретседателот се разрешени од функцијата — до изборот на нов претседател.

Член 54

Право на учество во работата и одлучувањето на седницата на Соборот имаат членовите на Соборот.

Покрај членовите на Соборот, во разгледувањето и претресувањето на седницата на Соборот можат — во согласност од Соборот — да учествуваат и членовите на другите собори на Сојузната скупштина, но без право на одлучување.

Во разгледувањето и претресувањето на седницата на Соборот можат да учествуваат и претставници на Сојузниот извршен совет кои не се членови на Соборот, а повереници на тој совет — кога се работи за предлог или прашање што го поднесол Сојузниот извршен совет.

Функционерите кои ги раководат сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации можат да учествуваат во разгледувањето и претресувањето на седницата на Соборот на предлог за донесување закон или друг акт на Сојузната скупштина со кој се уредуваат прашања од делокругот на органот односно организацијата што ја раководат, на нацрт или предлог на таков акт или на друго прашање што се однесува на област од нивниот делокруг.

Претседателот на Соборот, врз основа на заклучок на Соборот заради изнесување мислења по определени прашања повикува на седницата на Соборот и претставници на собранијата на републиките и автономните покраини, општествено-политичките, работните и други организации, како и научни, стручни и јавни работници, а може нив да ги повика и по нивна или своја иницијатива, или по предлог од работно тело на Соборот.

6. Тек на седниците**Член 55**

Пред почетокот на седницата на Соборот, претседателот проверува дали постои кворум за одржување на седницата.

Претседателот води сметка за кворумот и во текот на седницата.

Членот на Соборот во текот на седницата може да бара да се утврди постоењето на кворум.

Ако претседателот утврди дека не постои кворум, седницата се прекинува односно одлага.

Член 56

Откако ќе ја отвори седницата, претседателот ги прашува членовите на Соборот дали имаат забелешки во однос на записникот од претходната седница. За основаноста на забелешките Соборот одлучува без претрес.

Ако нема забелешки, записникот се заверува. Ако се ставени забелешки, записникот се усвојува со забелешките што се прифатени.

Пред преминувањето на дневниот ред претседателот дава потребни објасненија за текот на седницата и за други прашања во врска со работата на Соборот.

Член 57

Членовите на Соборот можат, во рамките на делокругот на Соборот, а во согласност со Деловникот на Сојузната скупштина, да упатуваат прашања до Сојузниот извршен совет и до функционерите што ги раководат сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, како и до функционерите на Сојузната скупштина и Соборот и нивните работни тела.

Усни прашања се упатуваат односно на нив се даваат усни одговори, по правило, пред да се премине на дневниот ред на седницата.

Член 58

Дневниот ред на седницата го утврдува Соборот по предлог од претседателот на Соборот.

Ако претседателот во предлогот на дневниот ред на седницата не внесол некое прашање што е предложено за дневен ред, а предлагачот остане при своето барање, за предлогот одлучува Соборот на седницата без претрес.

Член 59

Работните тела на Соборот, членот што ќе го поддржат четири члена на Соборот, како и претставникот на Сојузниот извршен совет, можат да предложат определено прашање што не бара одлагање да се внесе во дневниот ред на самата седница на Соборот (итна постапка).

Подносителот на предлогот должен е на седницата на Соборот да ја образложи итноста на предлогот и да ги изнесе причините поради кои се бара тоа прашање да се внесе во дневниот ред на самата седница.

Соборот потоа одлучува за оправданоста на внесување на предложеното прашање во дневниот ред на седницата.

Член 60

По усвојувањето на дневниот ред на седницата, се преминува на претрес на одделни прашања според утврдениот ред.

Пред преминувањето на претрес на определено прашање Соборот го утврдува начинот и постапката според која тоа ќе се претресува.

На седницата се претресува секое прашање од дневниот ред пред да се одлучува за него, освен ако е со овој деловник определено за некое прашање Соборот да одлучува без претрес.

Член 61

Претресот на секое прашање започнува, по правило, со излагањето на предлагачот, а потоа може да земе збор известителот на работното тело на Соборот ако е тоа прашање претходно разгледувано од тоа тело. Потоа збор добиваат членовите на Соборот и другите учесници на седницата на Соборот што се пријавиле за збор.

Член 62

Секое прашање од дневниот ред на седницата на Соборот се претресува додека по него има пријавени говорници.

Член 63

Претресот на прашањето кое не бара донесување одлука или за кое Соборот не сака да одлучува, се заклучува со просто или образложено преминување на следната точка од дневниот ред.

Пред заклучувањето на претресот со преминувањето на следната точка на дневниот ред, на седницата може со заклучок да се утврди состојбата и да се заземе став во врска со прашањето за кое Соборот не одлучувал.

7. Говори

Член 64

Пријавите за збор се поднесуваат писмено или усно штом ќе почне претресот, и можат да се поднесуваат сè до заклучувањето на претресот.

Говорникот може да зборува на седницата на Соборот дури откако ќе побара и ќе добие збор од претседателот.

Говорникот зборува од говорницата или од своето место, како што ќе се одлучи на седницата.

Говорникот може да биде опоменат на ред или прекинат во говорот само од претседателот.

Претседателот се грижи говорникот да не биде попречуван во говорот.

Член 65

Претседателот им дава збор на членовите на Соборот според редот на пријавувањето.

На член на Соборот кој сака да зборува за повреда на деловникот или на утврдениот дневен ред (забелешка во однос на деловниот ред) претседателот му дава збор штом овој ќе го побара. Претседателот може по ставената забелешка во однос на деловниот ред да даде објаснение во поглед на повредата на деловникот односно утврдениот дневен ред. Ако членот на Соборот не биде задоволен од објаснението, за прашањето се решава на седницата без претрес.

Ако член на Соборот побара збор за да исправи навод кој што според неговото мислење е неточен и кој предизвикал неразбирање или предизвикал потреба од лично објаснение (исправка на наводот), претседателот ќе му даде збор штом ќе го заврши излагањето говорникот што ја предизвикал исправката. Членот на Соборот мора во својот говор да се ограничи на исправката односно личното објаснение.

Членот на Соборот може по повод на прашањата од ст. 2 и 3 од овој член да зборува најдолго пет минути.

Член 66

Говорникот може да зборува само за прашањето што е на дневниот ред на седницата.

Ако говорникот се оддалечи од дневниот ред, претседателот ќе го повика да се држи кон дневниот ред.

Ако говорникот и по повторното повикување не се држи кон дневниот ред, претседателот може да му го одземе зборот.

Член 67

Траењето на излагањето на членовите на Соборот и на другите учесници на седницата не е ограничено, освен ако со овој деловник не е определено поинаку.

Соборот може, по предлог од претседателот или на барање од еден член што ќе го поддржат четири члена на Соборот, да одлучи говорникот за истото прашање да може да зборува само еднаш, и може да го определи траењето на говорот.

Член 68

Претседателот на Соборот го заклучува претресот на одделно прашање кога ќе утврди дека за него нема повеќе пријавени говорници.

8. Одржување на редот

Член 69

За редот на седницата на Соборот се грижи претседателот на Соборот.

Член 70

За повреда на редот на седницата на Соборот можат да се изречат мерките: предупредување, одземање на зборот и отстранување од седницата.

Мерките предупредување и одземање на зборот ги изрекува претседателот, а мерката отстранување од седницата — Соборот.

Член 71

Мерката предупредување му се изрекува на член на Соборот кој со своето обнесување, земање збор иако претседателот не му го дал, упаѓање во зборот на говорникот или на друг начин го нарушува редот на седницата и ги навредува одредбите од деловникот.

Мерката одземање на зборот му се изрекува на член на Соборот кој со својот говор на седницата го нарушува редот и одредбите од овој деловник, а веќе двапати на таа седница е предупреден да се придржува кон редот и одредбите од деловникот.

Член 72

Мерката отстранување од седницата му се изрекува на член на Соборот кој не сака да постапи по наредбата од претседателот кој му ја изрекол мерката одземање на зборот, или кој со своето обнесување или на друг начин ја попречува или спречува работата на седницата, или на седницата тешко ја навредува Скупштината или членовите на Соборот, или употребува во говорот изрази што не се во согласност со достоинството на Скупштината.

Членот на Соборот може да биде отстранет само од седницата на која го повредил редот.

Мерката отстранување од седницата ја изрекува Соборот на седницата, по предлог од претседателот или од член чие барање ќе го поддржат четири члена на Соборот, без претрес.

Членот на Соборот спрема кој се предлага изрекување на мерката отстранување од седницата има право на збор заради давање своја одбрана, но во траење од најмногу пет минути.

Членот на Соборот кому му е изречена мерката отстранување од седницата должен е веднаш да се отстрани од салата во која се одржува седницата и не може повеќе да присуствува на седницата од која е отстранет.

Член 73

Ако претседателот на Соборот не може со редовни мерки да го одржи редот на седницата на Соборот, ќе определи прекин на седницата.

Член 74

Претседателот на Соборот може да нареди секој граѓанин што го нарушува редот на седницата на Соборот да се отстрани од салата во која се одржува седницата.

Ако е редот значително нарушен, претседателот може да нареди да се отстранат од салата сите граѓани.

Член 75

Ако член на Соборот или друго лице кому му е изречена мерката отстранување од седницата не постапи по истата доброволно, претседателот на Соборот ќе ѝ нареди на соодветната служба на Сојузната скупштина да ја изврши оваа мерка.

9. Одлучување**Член 76**

Откако на седницата на Соборот ќе заврши претресот по прашањето за кое мора да се донесе одлука, се пристапува кон одлучување.

Член 77

Соборот може полноважно да одлучува ако на седницата на Соборот се присутни повеќе од половината од вкупниот број членови на Соборот.

Ако постои сомневање во тоа дека на седницата присуствуваат мнозинството членови на Соборот, претседателот на Соборот, по сопствена иницијатива или по барање од член на Соборот, со пребројување ќе го утврди бројот на присутните членови.

По сопствена иницијатива или по барање од член чие барање ќе го поддржат четири члена на Соборот, претседателот со прозивка ќе го утврди бројот на присутните членови.

Член 78

Полноважни се оние одлуки на Соборот за кои гласале мнозинството присутни членови на Соборот, освен ако е со Уставот или со овој деловник предвидено одлуката да се донесува со особено мнозинство.

Член 79

Членот на Соборот има право по повод гласањето да го образложи својот глас. Неговото образложение не може да трае подолго од пет минути.

Член 80

Гласањето, по правило, е јавно.

Гласањето е тајно ако тоа го бара член чие барање ќе го поддржат четири члена на Соборот или кога така ќе одлучи претседателот на Соборот.

Член 81

Јавното гласање се врши со дигање рака.

Претседателот најпрвин ги повикува членовите на Соборот да се изјаснат со дигање рака кој е за предлогот, потоа кој е против предлогот и, најпосле, кој се воздржува од гласање.

Член 82

Јавното гласање може да се врши и поименично.

Поименично гласање се врши кога тоа ќе го определи претседателот на Соборот или кога тоа ќе го побара член чие барање ќе го поддржат четири члена на Соборот, ако се смета за потребно точно да се утврди резултатот на гласањето.

Поименичното гласање се врши по таков начин што секој прозван член на Соборот се изјаснува „за“ или „против“, или се воздржува од гласање.

Кога прозивањето ќе биде завршено, се прозиваат по вторпат оние членови на Соборот за кои во списокот не е означено дека гласале.

Секретарот на Соборот врши прозивка и пребројување на гласовите на членовите на Соборот и го утврдува резултатот на гласањето.

Член 83

По завршеното гласање, претседателот на Соборот го објавува резултатот од гласањето и констатира дали предлогот е прифатен или одбиен.

10. Заклучување на седницата**Член 84**

Кога ќе се исцрпи дневниот ред, претседателот на Соборот ја заклучува седницата и го соопштува денот и часот на идната седница, односно ги изве-

стува членовите на Соборот дека наредната седница ќе биде закажана писмено, во согласност со одредбите од овој деловник.

11. Одредби за посебната постапка на седницата на Соборот**а) Разгледување и одлучување за промена на Уставот****Член 85**

Иницијатива за пристапување кон промена на Уставот можат да поведат на седница на Соборот пет членови на Соборот.

Иницијативата за пристапување кон промена на Уставот се поведува по писмен пат и мора да ги содржи прашањата што според мислењето на поведувачите на иницијативата бараат промена на Уставот, со посебно образложение.

Член 86

Соборот ја разгледува на својата седница поведената иницијатива за пристапување кон промена на Уставот.

Ако ја усвои поведената иницијатива, Соборот пристапува кон утврдување на свој предлог за промена на Уставот.

Предлогот на Соборот има значење на одлука за пристапување кон решавање за промена на Уставот.

Член 87

Кога ќе прими предлог за промена на Уставот поднесен од триесет членови на Сојузниот собор, од Сојузниот извршен совет или од Претседателот на Републиката, Соборот одлучува дали ќе се пристапи кон решавање за промена на Уставот.

Член 88

Соборот го утврдува својот предлог односно одлучува во врска со примениот предлог дали ќе се пристапи кон решавање за промена на Уставот, согласно со одредбите од Деловникот на Сојузната скупштина за постапката за разгледување на предлог за донесување закон.

Член 89

Ако Соборот одлучи да се пристапи кон решавање за промена на Уставот, тој за тоа го известува Сојузниот собор.

Ако и Сојузниот собор одлучи да се пристапи кон решавање за промена на Уставот, и за тоа го известува Соборот, Соборот пристапува кон претресување на предлогот за промена на Уставот и кон одлучување за тој предлог.

При претресувањето на предлогот и одлучувањето за предлогот Соборот ги зема предвид и мислењата на соборите на работните заедници на Сојузната скупштина.

Член 90

Соборот го претресува предлогот за промена на Уставот согласно со одредбите од Деловникот на Сојузната скупштина за постапката за претресување и одлучување за предлог-закон.

Член 91

За предлогот за промена на Уставот се гласа на седница на Соборот поименично.

Одлуката за промена на Уставот е усвоена ако за неа гласале две третини членови на Соборот.

Одлуката на Соборот за промена на Уставот се доставува веднаш по нејзиното усвојување до Сојузниот собор.

Член 92

Ако настапат случаите на потреба од постигање согласност помеѓу Соборот и Сојузниот собор за промена на Уставот (член 210 став 4 од Уставот), или ако Сојузниот собор ќе се согласи со мислењето на Соборот во поглед промената на Уставот (член 212 став 4 од Уставот), Соборот ќе постапи според одредбите од Уставот.

б) Постапка за донесување на закони и други акти од делокругот на Соборот

Член 93

Разгледувањето, претресувањето и одлучувањето за предлозите за донесување закони и за нацртите односно предлозите на закони што Соборот ги донесува рамноправно со Сојузниот собор, се врши на начинот и по постапката што се пропишани со Деловникот на Сојузната скупштина за донесување закони, а за предлозите на други акти — по постапката за донесување други акти.

Член 94

Соборот донесува свој деловник и врши измени и дополненија во него на начинот и според постапката што се пропишани со Деловникот на Сојузната скупштина за донесување други акти.

в) Постапка при разгледување нацрти односно предлози на закони и други акти и прашања од становиштето на рамноправноста на републиките, народите и народностите и на заштитата на правата на републиките утврдени со Уставот

Член 95

При разгледувањето на предлози за донесување закон и нацрт односно предлог на закон или друг акт од становиштето на рамноправноста на републиките, народите и народностите или правата на републиките утврдени со Уставот Соборот може да заклучи да му достави на Сојузниот собор мислење дека во однос на нацртот односно предлогот нема забелешки од становиште на рамноправноста на републиките, народите и народностите или на правата на републиките утврдени со Уставот.

Ако Соборот по разгледувањето на нацртот односно предлогот на закон или друг акт најде дека одделни негови одредби или актот во целост содржи повреда на рамноправноста на републиките, народите и народностите или на правата на републиките утврдени со Уставот, тој може да заклучи да му предложи на Сојузниот собор нацртот односно предлогот на закон или друг акт да се измени, или законот или друг акт да не се донесува.

Член 96

Претседателот на Соборот го доставува заклучокот со мислење односно предлог од Соборот до претседателот на Сојузниот собор.

Ако Сојузниот собор не го усвои предлогот содржан во заклучокот на Соборот, претседателот на Соборот е должен по приемот на извештајот од Сојузниот собор да свика седница на Соборот заради повторно разгледување и решавање за спорниот предмет.

Ако Соборот и по повторното разгледување остане при првобитниот став, натамошната постапка за постигање согласност со Сојузниот собор продолжува на начинот утврден во членот 191 ст. 3 и 4 од Уставот.

Член 97

При разгледувањето на секое друго прашање од становиште на рамноправноста на републиките, народите и народностите или на правата на републиките утврдени со Уставот, што Соборот го разгледува по барање на претседателот на Сојузната скупштина или пет членови на Соборот, а кое барање не се однесува на предлог за донесување закон или на нацрт односно предлог на закон или друг акт, Соборот може да упати предлог до Сојузниот собор и тој да го разгледа тоа прашање и во врска со тоа да поднесе предлог за донесување нов односно за измена или дополнување на важечкиот закон или друг акт.

г) Постапка при избирање односно именување и разрешување од должност на сојузните функционери

Член 98

Избирање односно именување на сојузните функционери кои според Уставот, сојузниот закон

или друг акт на Сојузната скупштина ги избира односно именува Соборот рамноправно со Сојузниот собор, се врши на начинот и по постапката што се пропишани со Деловникот на Сојузната скупштина.

д) Постапка за утврдување политичката одговорност на Сојузниот извршен совет и сојузните функционери

Член 99

Прашање за доверба спрема Сојузниот извршен совет во целина или спрема одделен член на тој совет можат да постават на седница на Соборот десет членови на Соборот.

Прашање за доверба членовите на Соборот можат да поставуваат особено по повод претресување извештајот на Сојузниот извршен совет, давање одговор на пратеничко прашање упатено до тој совет, претресување спроведувањето политиката на Сојузната скупштина и извршувањето на законите и другите акти од делокругот на Соборот, како и во други случаи кога претседателот на Сојузниот извршен совет или член на тој совет, по сопствена иницијатива или по барање на Соборот, го изнесува ставот на тој совет или свој став за определено прашање.

Прашањето за доверба мора да биде образложено.

Член 100

По повод поставеното прашање за доверба, Соборот, на предлог од претседателот на Соборот, ќе одлучи дали прашањето за доверба спрема Сојузниот извршен совет во целина или спрема одделен член на тој совет ќе се разгледува и ќе се гласа за него на истата или на една од наредните седници на Соборот, како и дали за утврдувањето на фактите од значење за донесување одлука во Соборот е неопходно да се формира комисија на Соборот односно заедничка комисија со Сојузниот собор.

Соборот може да одлучи образложението на поставеното прашање за доверба да се достави во писмена форма до сите членови на Соборот пред седницата на Соборот на која ќе се одлучува за прашањето за доверба.

Член 101

На седницата на Соборот на која ќе се разгледува и ќе се гласа за прашањето за доверба претседателот на Соборот ќе го повика претседателот и сите членови односно одделен член и претседателот на Сојузниот извршен совет, со оглед на тоа во поглед на кого е поставено прашањето за доверба.

Член 102

Ако некој од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина изгласал недоверба спрема Сојузниот извршен совет или одделен член на тој совет и на Соборот му поднесол предлог за поведување постапка за разрешување од должноста на претседателот и на сите членови или на одделен член на Сојузниот извршен совет, претседателот на Соборот е должен за поднесениот предлог да ги извести членовите на Соборот и да закаже седница на која Соборот ќе го разгледува и ќе гласа за прашањето за доверба спрема Сојузниот извршен совет или одделен член на тој совет.

Член 103

На седницата на Соборот на која се разгледува прашањето за доверба еден од членовите на Соборот што го поставиле прашањето за доверба односно претставник на соборот на работните заедници на Сојузната скупштина што ја изгласал недовербата, може и посебно да образложи поради што тоа прашање е поставено односно поради што соборот на работните заедници изгласал недоверба спрема Сојузниот извршен совет или одделен член на тој совет.

Претседателот на Сојузниот извршен совет, ако прашањето за доверба е поставено во поглед на овој совет во целина, како и одделен член на тој совет, имаат право да изнесуваат свои гледишта по повод поставеното прашање за доверба.

Член 104

Ако Соборот по повод поставеното прашање за доверба изгласа недоверба спрема Сојузниот извршен совет или одделен член на тој совет, претседателот на Соборот ќе го извести за тоа Сојузниот собор.

Ако и Сојузниот собор изгласа недоверба, Сојузниот извршен совет односно одделен член на тој совет ќе се разреши од должност.

Член 105

Ако по повод поставеното прашање за доверба Соборот и Сојузниот собор изгласаат доверба спрема Сојузниот извршен совет или одделен член на тој совет, или ако по тоа прашање заземат различни ставови, натамошната постапка се запира.

Член 106

Прашање за доверба спрема сојузен функционер што го избира односно именува Сојузната скупштина можат да постават на седница на Соборот десет членови на Соборот.

Прашање за доверба членовите на Соборот можат да поставуваат особено по повод претресување извештај од сојузен функционер, давање одговор на пратеничко прашање упатено до сојузен функционер, претресување извршувањето на закон и други акти што се во делокругот на органот односно организацијата што ја раководи тој сојузен функционер, како и во други случаи кога сојузниот функционер по сопствена иницијатива или на барање на Соборот изнесува свој став за определено прашање.

Соборот ќе поведе постапка за разгледување и одлучување за прашањето за доверба спрема сојузен функционер и кога некој од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина или Сојузниот извршен совет поднесол до Соборот предлог за поведување постапка за разрешување од должност на тој функционер.

Член 107

Во поглед водењето постапка во врска со поставеното прашање за доверба спрема сојузен функционер се применуваат одредбите на чл. 100 до 105 од овој деловник.

г) Претрес на прашања во врска со спроведувањето на политиката на Сојузната скупштина и извршувањето на законите и другите акти од делокругот на Соборот

Член 108

Соборот, по иницијатива од член на Соборот или работно тело на Соборот, може да одлучи да пристапи кон претрес на прашањето за спроведување политиката на Сојузната скупштина и за извршување закони и други акти од својот делокруг.

Соборот може и по повод извештаите од Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, како и извештаите што ги поднесуваат судовите на федерацијата, да пристапи кон претрес на прашањата од ставот 1 на овој член.

Член 109

Соборот ги претресува прашањата за спроведување политиката на Сојузната скупштина и за извршување закони или други акти од својот делокруг на своја седница или, по спогодба со Сојузниот собор, на заедничка седница на обата собори.

По претресот на прашањата од ставот 1 на овој член Соборот може да заземе став дека треба да се преземат определени мерки и за таа цел да му предложи на Сојузниот собор: донесување на нов односно измена или дополнување на важечки закон или друг акт; давање насоки за натамошна работа на Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, или донесување препорака со која ќе им укаже на државните органи и работните и други организации на мерките што ќе треба да ги преземат за решавање определените прашања во врска со спроведу-

вањето на политиката на Сојузната скупштина и извршувањето на определен закон или друг акт.

е) Избирање претседател и потпретседател на Соборот

Член 110

Претседателот и потпретседателот на Соборот се избираат од редот на членовите на Соборот.

Претседателот и потпретседателот на Соборот се избираат на четири години, ако пред тој рок не им истекува мандатот или не бидат разрешени од должност.

Претседателот на кој му истекол мандатот ја врши функцијата до изборот на нов претседател.

Член 111

Предлог на кандидатура за избирање претседател на Соборот поднесува Комисијата за избор и именувања на Сојузната скупштина.

Предлог може да поднесе и група од најмалку пет членови на Соборот.

Предлогот на кандидатура се поднесува писмено до претседателот на Соборот најдоцна на 24 часа пред почетокот на седницата на која ќе се избира нов претседател на Соборот.

Известителот на Комисијата за избор и именувања, односно еден од предлагачите на кандидатурата што ја предложила група членови на Соборот, има право на седницата на Соборот да го образложи предлогот на кандидатурата.

Член 112

Спроведувањето на изборот го раководи претседателот на Соборот, на кој во работата му помагаат секретарот и два члена на Соборот избрани на седницата на Соборот.

Член 113

Изборот на претседателот на Соборот се врши, по правило, со јавно гласање.

Јавното гласање се врши со дигање рака, ако претседателот на Соборот не определи да се врши поименично или ако тоа не го побара еден член чие барање ќе го поддржат четири члена на Соборот.

Јавното гласање за одделните кандидати се врши по редот по кој се поднесени предлозите.

Член 114

Изборот на претседателот на Соборот се врши со тајно гласање ако тоа го побара еден член чие барање ќе го поддржат четири члена на Соборот.

Член 115

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња.

На гласачкото ливче мораат да бидат напишани имињата на сите предложени кандидати, и тоа по оној ред по кој предлозите се поднесени до претседателот на Соборот. Пред секое име на кандидатот мора да има реден број.

На секое гласачко ливче се втиснува печат на Сојузната скупштина.

Секој член на Соборот добива едно гласачко ливче.

По поделбата на гласачките ливчиња претседателот на Соборот го определува времето потребно за пополнување на гласачките ливчиња.

Член 116

Член на Соборот гласа „за“ по таков начин што го заокружува редниот број пред името на кандидатот за кого гласа.

Членот на Соборот може да гласа само за еден кандидат.

Откако ќе го пополни гласачкото ливче, членот на Соборот го спушта во гласачката кутија.

Член 117

По завршеното гласање се врши преглед и пребројување на гласачките ливчиња, заради утврдување на резултатот на гласањето. Резултатот на гласањето се утврдува врз основа на предадените гласачки ливчиња.

Член 118

Резултатот на гласањето го објавува претседателот на Соборот.

Претседателот на Соборот објавува колку вкупно членови на Соборот гласале, колку од тоа гласале за одделни кандидати и колку има неважечки гласачки ливчиња.

Член 119

За претседател на Соборот избран е кандидатот што добил мнозинство гласови на сите членови на Соборот.

Ако ниеден кандидат не го добие потребното мнозинство, при повторното гласање се гласа за порано предложените кандидати, ако предлогот на кандидатурата не е повлечен, како и за новите кандидати — ако бидат дополнително предложени.

Член 120

Избор на потпретседателот на Соборот се врши по изборот на претседателот на Соборот.

Изборот на потпретседателот на Соборот се врши по истата постапка како и изборот на претседателот на Соборот.

Член 121

Одредбите од овој деловник што се однесуваат на постапката при изборот на претседателот односно потпретседателот на Соборот, сообразно се применуваат и во постапката за нивното разрешување од тие должности.

ж) Избирање на работните тела на Соборот

Член 122

Предлог за избирање претседател и членови на работно тело на Соборот можат на седница на Соборот да поднесат пет членови на Соборот или претседателот на Соборот.

Предлозите се поднесуваат во вид на кандидатски листи.

Секоја кандидатска листа содржи онолку кандидати колку се избираат членови на работното тело.

На седницата на Соборот се гласа по поднесените листи во целост, по оној ред по кој тие се предложени.

Член 123

Изборот на претседател и членови на работното тело на Соборот се врши, по правило, со јавно гласање.

Јавното гласање се врши со дигање рака.

Член 124

Изборот на претседател и членови на работното тело на Соборот се врши со тајно гласање ако тоа го побара еден член чие барање ќе го поддржат четири члена на Соборот.

Тајното гласање се врши по постапката и на начинот што се предвидени за избор на претседателот на Соборот.

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 125

Овој деловник влегува во сила со денот на усвојувањето.

АС бр. 1049
3 јули 1968 година
Белград

Собор на народите на Сојузната скупштина

Претседател,
Вјета Томич, с. р.

352.

Врз основа на членот 12 став 1, во врска со чл. 155 и 156 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), а бидејќи во Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина е упразнето пратеничкото место во Изборната единица 96 — Вршац, донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на сојузен пратеник за Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 96 — Вршац.

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 9 септември 1968 година.

02 бр. 2560
20 јуни 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

353.

Врз основа на членот 5 став 3 од Основниот закон за премерот и катастарот на земјиштето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), во согласност со државниот секретар за народна одбрана, сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК
ЗА ДАВАЊЕ НА УВИД ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДАТОЦИ
ОД ПРЕМЕРОТ И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА
НА НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува кои податоци на премерот што се однесуваат на поставувањето и определувањето на астрономско-геодетската, гравиметриската, тригонометриската и нивелманската мрежа, на обработката на мерења извршени на овие мрежи (основни геодетски работи) и на изработката и репродукцијата на основната државна карта (член 5 став 1 точ. а) и в) од Основниот закон за премерот и катастарот на земјиштето) можат да се даваат на увид, како и начинот и постапката на нивното користење од страна на заинтересираните органи, работни и други организации и граѓани. Овие податоци се сметаат за службени податоци и заинтересираните органи, работни и други организации и граѓани можат да ги користат само на начинот определен со овој правилник.

Член 2

Податоците на премерот од основните геодетски работи и основната државна карта можат да им се даваат на увид на заинтересираните органи, работни и други организации и граѓани (во натамошниот текст: странките), на нивно барање, само во службените простории.

Странка може да врши увид во бараните податоци од ставот 1 на овој член само во присуство на работник на органот на управата кај кого се наоѓаат елаборатите со односните податоци.

Работникот на органот од ставот 2 на овој член е должен да ѝ овозможи на странката увид и да ѝ даде потребно известување за бараните податоци. При увидот на странката нема да ѝ се дозволи да прави скици, прибелешки, преписи и слично.

Член 3

Елаборатите, материјалите и податоците на основните геодетски работи во целина или во делови (астрономско-геодетски, гравиметриски и нивел-

мански мерења), како и податоците на снимениот детаљ и изработените оригинали на основната државна карта во оригинал или препис, можат да им се даваат на користење за службени потреби на органите и работните организации од членот 4 став 1 на Основниот закон за премерот и катастарот на земјиштето.

Член 4

Преписите на податоците на премерот и копиите на картата од членот 2 на овој правилник можат да им се даваат на користење само за службени потреби и на други органи на управата и работни и други организации за задоволување на нивните потреби.

Органите и организациите од ставот 1 на овој член за своите потреби можат да добијат преписи од податоците на премерот односно копии на картата од членот 2 на овој правилник ако со други прописи не е определено поинаку.

Член 5

Странките што добиле на користење податоци од премерот или копии на основната државна карта според чл. 3 и 4 од овој правилник, тие податоци односно копии можат да ги користат само за своите потреби и за намената за која се бараат. Добиените податоци односно копии не смеат да им се отстапуваат на други лица на користење.

Член 6

Заради добивање податоци на премерот според чл. 3 и 4 од овој правилник, странката поднесува писмено барање до органот на управата надлежен за геодетските работи. Во барањето се наведуваат податоци се бараат заради користење и се наведуваат причините поради што тоа се бара.

Кон барањето за добивање податоци на премерот заради користење странката ќе приложи писмена обврска дека податоците што ќе ги добие ќе ги користи само за своите службени потреби, дека ќе води точна евиденција за тоа каде и кај кого се наоѓаат одделни примероци на преписите од координатите и котите на тригонометриските точки и од котите на реперите и копиите на картата, дека ако ги умножува копиите или препишува координатите и котите на тригонометриските точки и котите на реперите, тоа ќе го прави само за своите службени потреби и во најпотребен број примероци, и дека ќе води евиденција за тоа кај кого тие примероци се наоѓаат.

Странката што повеќе пати бара податоци на премерот од ист орган на управата надлежен за геодетски работи, ја прилага обврската од ставот 2 на овој член само кон првото барање.

Член 7

Старешината на органот на управата надлежен за геодетските работи нема да постапи според барањето на странката од членот 6 на овој правилник ако најде дека не се исполнети условите предвидени со одредбите на овој правилник.

Член 8

Податоците од чл. 2 и 4 на овој правилник можат да се користат за јавно публикување и да се праќаат односно изнесуваат надвор од границите на Југославија само со одобрение на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 9

Органот на управата надлежен за геодетските работи при давањето на користење податоци од основните геодетски работи односно од основната државна карта, на секој примерок од дадениот податок, при врвот од десната страна на листот, ќе стави: „Само за службена употреба“.

Органот од ставот 1 на овој член ќе води евиденција за сите дадени податоци. Оваа евиденција треба особено да содржи: реден број, назив на

странката и нејзина адреса, број и датум на барањето, датум на писмената обврска од членот 6 на овој правилник, кои податоци се дадени на користење и датум на давањето односно приемот на тие податоци. Кон евиденцијата ќе се приклучи и целиот предмет.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 8-5327/1

17 јуни 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јанко Столе, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги стечени во работата од особено значење за социјалистичкиот развиток на земјата, а по повод завршувањето на првата фаза од изградбата на Железарицата „Скопје“ во Скопје

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Христов Страшо;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ПРВЕНО ЗНАМЕ

Апостолски Апостол, Косевски Голуб, Черевков Трофим, Доленц Марјан, Грчевски Никола, Илиевски инж. Нанче, Јакимов Тодор, Кладек Тибор, Милевски Љупчо, Пиртовшек Фредерик, Ристић Арсен, Сосич Виктор.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Апостоловски Душко, Атанаски Киро, Аврамовски Горѓи, Башиќ Муниб, Цветковиќ Градимир, Ивановски Драган, Јорданов Трајко, Кулишевски Боро, Марковиќ Живомир, Митев Асен, Наковски Ванчо, Наневски Бранко, Николиќ Никола, Орушев др Трајко, Павиќ Звонимир, Решидовски Решид, Ризевски Милан, Спиоровски инж. Петар, Шишковски Михајло, Тренчевски инж. Петар, Вељановски Вангел, Зафиров Ангел, Зоре Франц, Жежељ Коста, Живковиќ Славко.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Андоновски Благоја;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алачки Пано, Алексовски Александар, Ананиевски Бранко, Андоновски Андон, Андреевски Драган, Арсовски Првослав, Аврамовски Венче, Бабаков Димитар, Башевски Димитар, Вељули Риза, Блажевски Мирко, Борисављевиќ Петар, Бошев Александар, Бошковски Божидар, Божинов Ане, Брковиќ Иван, Бугарски Пера, Бундалевски Томи-слав, Цаневски Методија, Цветковиќ Павле, Чадиковски Лазо, Дамјановски Слободан, Дарков Вангел, Дебељковиќ Мирослав, Димиќ Велимир, Димитров Панче, Додевски Јордан, Ђуриќ Миле, Ераковиќ Леонардо, Гаиќ Ненад, Георгиевски Александар, Георгиевски Воислав, Тоѓиќ Рајко, Грм Александар,

Грозданов Ристо, Груевски Трпе, Груевски Јордан, Гујаш Иштван, Хаџи-Ангеловска Косара, Илин Костадин, Исјановски Љубомир, Иванов Петре, Ивановски Ратко, Ивановски Захарија, Јакимовски Петар, Јанакиевски Љубе, Јаневски Александар, Јанков Јанко, Јовановић Данило, Јухарт Стјепан, Кочовски Борис, Кочовски Ристо, Колик Казимир, Костовски Бранко, Крстић Василије, Куртевски Анастас, Кувенциски Томе, Кузмановски Миладин, Малинов Никола, Манчевски Александар, Манев Петар, Маневски Александар, Мехмедовски Рамиз, Михајловски Мирослав, Михајловски Трајче, Милановски Ѓорѓи, Миленков Стево, Миленковски Драге, Милинг Александар, Милошевски Крсто, Миовски Живко, Младеновски Кузман, Олумчев Ристо, Пешевски Мирко, Петковски Јошко, Петковски Благоја, Попов Трајко, Поповски Радомир, Ристовски Аврам, Салваринов Ташко, Саракинов Димитар, Сеферовски Бајрам, Сиљановски Петре, Скерлов Ѓоко, Славков Иван, Станковски Јован, Станковски Владимир, Стефановски Александар, Степанулевски Круме, Стојановић Драгутин, Шмит Драган, Тасевски Љубомир, Тодоров Петар, Трајановски Благо, Трајановски Стојан, Трајчевски Јордан, Трифуновски Стојмир, Трошановски Блаже, Трпчевски Ѓорѓија, Угреновић Милорад, Вајс Драгутин, Велевски Ангел, Здравевски Стојко, Здравковски Богоја, Зердев Михајло;

за особени заслуги стечени во работата од особено значење за социјалистичкиот развиток на земјата со што е сторен придонес за ширење на братството и единството меѓу нашите народи, а по повод завршувањето на првата фаза од изградбата на Железарницата „Скопје“

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чернивец Сергеј;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата, а по повод завршувањето на првата фаза од изградбата на Железарницата „Скопје“

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Алексовски Славе, Божиновски Богдан, Брзовски Дине, Џибров Томислав, Челикић Живко, Чолаковић Никола, Чујовић Димитрије, Давитков Атанас, Димитров Љубомир, Димоски Милан, Додевски Милчо, Дудић Данило, Ефремов Димитар, Габершчак Ђуро, Георгиевски Гроздан, Груевски Адам, Храшћинец Вјекослав, Хрњак Душан, Иљковски Коста, Исјановски Борис, Јачевски Срејќо, Јакимова Невена, Јанчевски Емил, Јаневски Ѓлигор, Јовановски Трајче, Калимановски Ристо, Кировски Сотир, Колев Перо, Котрли Драгутин, Крстевски Богатин, Кубин Борислав, Куртовски Шукрија, Кусаковски Крсте, Мајмулин Василије, Марковић Величко, Мартулков Димитар, Мијовски Мито, Миленковски Благоја, Настовски Стеван, Њељевски Љубомир, Њиколовски Нове, Петрушев Богдан, Петрушев Добривоје, Петрушевски Панта, Редцапић Џафер, Ристовски Александар, Селмановић Нецип, Симоновски Ване, Стојановски Борис, Стојановски Веселин, Сухарев Бранко, Темелис Георгиос, Темелковски Орде, Темелковски Трифун, Топаловски Стојан, Василев Трпе, Величков Серафим, Зафиров Петар, Здравковски Драгомир, Зенделов Михаил.

Бр. 129

4 октомври 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во извршувањето на доверените задачи што придонесуваат за пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Karl Plochberger, Helmuth Traindl, Richard Janisch, Othmar Smetak, Erwin Bizour, Bernd Feldmann, Alexander Theur, Johann Kratzwald, Michael Graf, Alois Renner.

СО МЕДАЛЈА ЗА ЗАСЛУГИ

Maria Truntschnigg, Julius Zielina, Erich Neumayer, Karl Podescheider, Rudolf Hlavacek, Elisabeth Hegedüs, Ernst Schopf, Adelinde Aigner Otto Fleischmann, Otto Krischniak, Franz Klager, Kurt Kinzl, Franz Mauracher, Robert Leu, Maria Reiter, Herta Doppelreiter, Anneliese Suchanek, Johann Haselmayer, Raimund Czizek, Johann Aahs, Johann Sewera, Alfred Bus, Anton Fichtinger, Hans Neiss, Josef Csernansky, Viktor Gerdenits, Walter Kubik, Karl Gruber, Rudolf Hanel, Erich Schleicher, Josef Windbichler, Josef Kieweg, Johann Lötz, Hermann Romirer-Maierhofer, Alois Gutmann, Andreas Rauch, Stefan Jurkovits, Franz Galler, Alfons Hutterer, Leopold Schotter, Franz Weiss, Rudolf Adamek, Leopold Erdl, Hermann Lukschandel, Franz Kratochwill, Johann Irbinger, Norbert Tschautscher, Ingenieur Rudolf Huber, Karl Tesar, Karl Kolberger, Johann Safarik, Franz Nohava, Rudolf Novak, Franz Sebela, Otto Sejchovsky, Hermann Wondrak, Alma Sutor, Alois Schellauf, Anton Gnaser, Eduard Martinek, Josef Böhm, Franz Willert, Wilhelm Mutz, Franz Ihra, Günther Hampeis, Alfred Kempinger, Helmut Ritzberger, Edith Blösch, Walter Cerny, Karl Hampl, Josef Tauringer, Ludwig Pichler, Matthäus Schuh, Johann Pauer, Gerhild Decker, Hugo Bauer, Friedrich Ratzesberger, Franz Studeny, Johann Zeindhofer, Margarete Springer, Gisela Lehner, Johann Joachimsthaler, Johann Hollaus, Friedrich Dekan, Konrad Selzer, Franz Steiner, Margarete Schmid, Friedrich Heger, Heinrich Pichler, Franz Wetli.

Бр. 137

11 февруари 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
351. Деловник на Соборот на народите на Сојузната скупштина — — — — —	517
352. Одлука за распишување дополнителни избори за Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина — — — — —	526
353. Правилник за давање на увид определени податоци од примерот и за начинот и постапката на нивното користење — — — — —	526

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226
— Директор и одговорен уредник Љубодраг Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр 1. —
Печат на Београдскиот графички завод, Београд, Булевар војводе Мишиќа бр. 17